



JURIDICA

ПОКАНА

Асоцијација за правно-економски истражувања и едукација
ЈУРИДИКА

**ПРВА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„ОХРИДСКА ПРАВНА ШКОЛА“**

Тема:

*„НОВИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ВО УРЕДУВАЊЕТО НА ПРАВНИТЕ
ОДНОСИ“*

Место: х. Конгресен центар (Универзитетски хотел) Охрид,
Република Македонија

Датум: 14-17 мај 2015

Рок на доставување на апстракти: 30 април 2015

Рок за доставување на трудови: 30 август 2015

Финансиски услови:

Котизација од 15 евра за еден автор, а 20 евра за двајца или повеќе автори.

Котизација за учесници: 15 евра

Број на сметка: 210063190330168 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.

Даночен број : 4030008017990

Сместувањето и оброците се на трошок на учесниците на конференцијата на база на полн пансион со **цена од 25 еур** по лице во х. Конгресен центар (Универзитетски хотел) Охрид.

Патните трошоци се на трошок на учесниците на конференцијата

Технички барања за трудот:

- Задолжителен **превод на насловот на англиски јазик.**
- Да се вклучи **апстракт** на мајчин јазик со превод на англиски (до 150 зборови секој)
- Задолжително внесување на **клучни зборови** на мајчин јазик со превод на англиски
- Големина на статијата: максимум **16 страници.**
- Материјалите треба да бидат подготвени во **Microsoft Office Word (.doc или .docx)**
- Големина на **фонт: 12;**
- **Фонт: Times New Roman;**
- **Line spacing (проред): 1.5**
- **Маргините: лево 30 mm, десно 15 mm, горе и долу 20 mm**

Барањето за учество, апстрактот и трудот, Ве молиме да ги испратите на следнава е-маил адреса: [**ohridschoolflaw@gmail.com**](mailto:ohridschoolflaw@gmail.com)

Барањата со апстрактот, како и трудовите кои ќе бидат доставени после горенаведениот рок, нема да бидат објавувани.

Меѓународниот уредувачки одбор го задржува правото за избор на трудовите.

Конференцијата ќе се одржи од **14 до 17 Мај 2015 година** во х. Конгресен центар (Универзитетски хотел) Охрид.

Учесниците кои доаѓаат од други градови (земји) ги молиме да го потврдат своето присуство најдоцна до **5 мај 2015 година** и да остават телефон за контакт.

Статиите на учесниците на конференцијата ќе бидат издадени во публикација по одржувањето на конференцијата.

Подетални информации за програмата и пријавување на кај лицето м-р Душан Босиљанов [**dbosiljanov@gmail.com**](mailto:dbosiljanov@gmail.com) **+38978369558**